



Радио МОФ



00:00



≡ ПРОГРАМА ЕМИСИИ КАМПАЊИ ВИДЕО АУДИО #НЕЕВЕСТ

СЕ НАОЃАТЕ НА: Дома » Вести » Аукција на ХОПС за деца на родители корисници на дроги и сексуални работници

Аукција на ХОПС за деца на родители корисници на дроги и сексуални работници

10/04/2017 - 15:38

ВЕСТИ, ГРАЃАНИ

Невладината ХОПС (Healthy Options Project Skopje), во соработка со „Мрдни со прст“, на 11 април во 19 часот во Јавна соба одржува аукциска вечер. Средствата заработени од продадените предмети се наменети за деца, чии родители се корисници на дроги и сексуални работници.

„Како недостиг на финансии имаме потреба да мрднеме со прст и да направиме нови акции за да можат нашите дечиња да продолжат да доаѓаат во дневниот центар за рехабилитација и ресоцијализација на ХОПС, каде ќе продолжат да разговараат со својот психолог, да работат со својот педагог, ќе комуницираат со социјалните работници, ќе изработуваат креативни изработки, ќе го развиваат својот креативен ум, а воедно ќе им овозможиме и посети на културни и социјални активности“, пишуваат организаторите.

Токму тоа им било мотивација да организираат соработка со луѓе кои би им помогнале, па голем број на уметници прифатиле и придонеле со својот труд.

Аукцијата ќе ја води Сашко Коцев, а музика ќе пуштаат Александар Матовски – Цако и Гоце САФ.

На настанот ќе има тивка аукција, на која ќе се продаваат разни предмети (маици, чаши, лампи, фотографии, накит) изработени од децата од центарот или од уметниците кои учествуваат во аукцијата, гласна аукција, кутија за донации и продажба на книги.



0

0

МОЖЕ ЌЕ ВЕ ИНТЕРЕСИРА

21/03/2018

0

Груевски службено трошел по 8.000, а Заев по 5.700 евра месечно во ресторани и мензи – Веб-платформа за трошоци на функционерите

21/03/2018

0

Награда за гевгелските гимназијалци на поетски фестивал во Италија

21/03/2018

0

Амнести: Твитер не ги заштитува жените од злоупотреби

21/03/2018

Груевски службено трошел по 8.000, а Заев по 5.700 евра месечно во ресторани и мензи – Веб-платформа за трошоци на функционерите

21/03/2018



ПОПУЛАРНО



Нова химна на скопската гимназија „Корчагин“



Гасоводот почна да ја делка шумата Водно, градските власти затечени од сечата

„Исцелител“ на Горче Ставрски ја доби главната награда во Бергамо

Груевски службено трошел по 8.000, а Заев по 5.700 евра месечно во ресторани и мензи - Веб-платформа за трошоци на

[Став] Како почна, а каде заврши Шарената револуција?

НОВО ЗА ВАС

LAJME NË GJUHËN SHQIPE

21/03/2018

0

Колку потписи се потребни за да може да се поднесе петиција и претставка до институциите

21/03/2018

0

Германски град постави semaфори со ликот на Карл Маркс

21/03/2018

0

Фејсбук осомничена за учество во кражба на 50 милиони профили

Награда за гевгелиските гимназијалци на поетски фестивал во Италија

21/03/2018

Амнести: Твитер не ги заштитува жените од злоупотреби

21/03/2018


Колку потписи се потребни за да може да се поднесе петиција и претставка до институциите

21/03/2018


Германски град постави semaфори со ликот на Карл Маркс

РЕКЛАМИ


РАДИО МОФ НА FACEBOOK




РАДИО МОФ НА TWITTER



РАДИО МОФ НА INSTAGRAM





[Load More...](#)

[Follow on Instagram](#)

[За нас](#) · [Програма](#) · [Импресум](#) · [Контакт](#)

Радио МОФ е непрофитен медиум. За да ви обезбедиме објективно и професионално информирање добиваме поддршка од повеќе организации. Содржините објавени на медиумот не ги изразуваат нивните ставови или ставовите на Младински образовен форум и се професионални медиумски содржини креирани од редакцијата на Радио МОФ.